

Врз основа на член 23 став 5 од Законот за игри на среќа и за забавните игри (Службен весник на РМ", бр.24/11, 51/11, 148/11, 74/12 и 171/2012), министерот за финансии, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА НА КНИГАТА НА БЛАГАЈНА ШТО ЈА ВОДАТ
ПРИРЕДУВАЧИТЕ НА ПОСЕБНИТЕ ИГРИ НА СРЕЌА**

(Службен весник на РМ", бр.45/2013 и 54/2014)

Важи од 21.03.2014 година

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на книгата на благајна што ја водат приредувачите на посебните игри на среќа.

Член 2

Според видот на посебните игри на среќа книгите на благајна можат да бидат:

- книга на благајна за казино;
- книга на благајна за автомат клуб, во кој уплатата и исплатата на автоматите се врши со жетони;
- книга на благајна за автомат клуб во кој уплатата и исплатата на автоматите се врши со механизам преку електронски бројчаници и
- книга на благајна за обложувалница.

Член 3

Во книгата на благајна за казно се внесува:

- назив на приредувачот;
- назив на казиното;
- седиште на приредувачот;
- место на казиното и датум на внесување на податоците;
- број на книгата на благајна;

- реден број;
- опис на позициите;
- состојба на позициите внесени во претходниот број на книгата на благајна при отварање на казиното;
- промени на позициите на уплати и исплати, бројот на документот и износ;
- промени на позициите при затварање на казиното;
- вкупно;
- рекапитулација на износот на претходната, сегашната состоба и нивната разлика; и
- потписи на благајник, инспектор, директор.

Член 4

Составен дел на книгата на благајна за казиното се:

- пресметковен лист за утврдување на резултатот од играта на среќа и
- пресметковен лист за извршена додатна дотација на жетони.

Член 5

Во пресметковниот лист за утврдување на резултатот од играта на среќа се внесува:

- назив на приредувачот;
- назив на казиното;
- место на казиното;
- датум на внесување на податоците;
- сериски број;
- број на пресметковниот лист за утврдување на резултатите од игрите на среќа;
- тип на маса;
- маса број (плочка број);
- отварање на маса со утврдени износи;
- дотација на вредносни и кредитни жетони по количина и износ;
- размена на жетони по количина и износ;
- затворање на маса по количина и износ;
- избројани парични средства во моментот на затварање на масата по валута и

износ;

- резултати од завршувањето на играта со добивка и загуба; и
- потпис на благајник, контролор, инспектор и директор.

Во пресметковниот лист за извршената додатна дотација на жетони се внесува:

- назив на приредувачот;
- назив на казиното;
- место на казиното;
- датум на внесување на податоците;
- број на пресметковен лист за извршена додатна дотација на жетони и број на масата (број на плочка);
- жетоните по апоени, количина и износ;
- вкупно; и
- потпис на благајник, инспектор и директор.

Член 6

Во книгата на благајна за автомат клубови во кои уплатата и исплатата на автоматите се врши со жетони, се внесува:

- назив на приредувачот;
- назив на автомат клубот;
- место на автомат клубот;
- датум на внесување на податоците;
- број на книгата на благајна;
- количина на издадени жетони по бројчаници;
- реден број;
- опис, задолжени жетони, џек пот и рефил и разлика (добивка и загуба);
- количина, вредност во денари и вкупно во денари;
- останати жетони со потпис на примател и оператор;
- реден број;
- опис на позициите на бројчаниците;
- број на автоматот;
- состојба и разлика;

- забелешки; и
- потпис на раководител и благајник.

Член 7

Составен дел на книгата на благајна за автомат клуб во кој уплатата и исплатата на автоматите се врши со жетони, се:

- записник за извршено дополнително полнење на автоматот за игра на среќа со жетони;
- извештај за дополнително полнење со жетони (рефил) на автоматите за игра на среќа во автомат клубот;
- список на исплатени награди (џек пот) од касата на автомат клуб;
- извештај за исплатените награди (џек пот) од касата на автомат клубот;
- извештај за задолжени жетони во автомат клубот за одреден период;
- пресметковен лист за остварени приходи во автомат клубот за одреден период и
- потврда за примен дневен промет од автомат клубот.

Член 8

Во записникот за извршено дополнително полнење на автоматите за игри на среќа со жетони, се внесува:

- назив на приредувачот;
- назив на автомат клубот;
- место на автомат клубот;
- сериски број;
- број на записник за извршено дополнително полнење на автоматите за игри на среќа со жетони;
- датум на извршено дополнително полнење;
- број на автоматот (број на плочка);
- тип на автоматот;
- назив на автомат клубот;
- адреса на автомат клубот;
- количина на жетони со цифри и со буква со која е наполнет автоматот;
- име и презиме на продавачот (касиерот) кој е задолжен;
- образложение од кои причини се врши дополнително полнење на автоматот; и

- потписи на раководителот и благајник.

Во извештајот за дополнително полнење со жетони (рефил) на автоматите за игри на среќа во автомат клубот за одреден период, се внесува:

- назив на приредувачот;
- назив на автомат клубот;
- место на автомат клубот;
- број на извештајот;
- период за кој се однесува извештајот;
- реден број;
- датум на внесување на податоците;
- количина (рефил);
- вредност на влогот;
- износ во денари;
- вкупно; и
- потписи на касиер и раководител.

Во списокот на исплатени награди (цек пот) од касата на автомат клубот се внесува:

- назив на приредувачот;
- назив на автомат клубот;
- место на автомат клубот;
- сериски број;
- број на списокот;
- датум на исплата;
- реден број;
- автомат (број на плочка);
- наградата (количина на жетони);
- вредност на влогот;
- износ на наградата во денари;
- име и презиме на сервисерот;
- вкупно;
- затварање на списокот со зборовите „заклучно со број“; и
- потпис на благајник.

Во извештајот на исплатени награди (цек пот) од касата на автомат клубот за одреден

период се внесува:

- назив на приредувачот;
- назив на автомат клубот;
- место на автомат клубот;
- број на извештајот;
- период за кој се однесува извештајот;
- реден број;
- количина на жетони;
- датум на внесување на податоците;
- вредност на влогот;
- износ во денари;
- вкупно жетони и износ во денари; и
- потписи на касиер и раководител.

Во извештајот за задолжени жетони во автомат клубот се внесува:

- назив на приредувачот;
- назив на автомат клубот;
- место на автомат клубот;
- број на извештајот;
- период за кој се однесува извештајот;
- реден број;
- датум на внесување на податоците;
- количина на жетони;
- вредност на влогот;
- износ во денари;
- вкупно;
- количина на жетони од претходната залиха;
- количина на жетони во моментот на пополнување на извештајот;
- стварно задолжение; и
- потписи на касиер и раководител.

Во пресметковниот лист за остварените приходи во автомат клуб за одреден период се внесува:

- назив на приредувачот;

- назив на автомат клубот;
- место на автомат клубот;
- датум на внесување на податоците;
- број на пресметковниот лист;
- период за кој се однесува пресметката;
- реден број;
- жетони при задолжение, цек пот, рефил и приход;
- количина;
- вредност на влогот;
- износ во денари; и
- потписи на изготвувач на сметката и раководител.

Во потврдата за примен дневен промет се внесува:

- назив на приредувачот;
- назив на автомат клубот;
- број на потврдата;
- назив на автомат клубот кој го предава дневниот промет;
- датум на прием, касиер (име и презиме) и вкупен износ во днеари;
- предадено во чекови, износ во денари со бројки и букви;
- предадено во готово, износ во денари со бројки и букви; и
- потписи на касиерот и раководител.

Член 9

Во книгата на благајна за казино и автомат клуб во кој уплатата и исплатата се врши со механизам преку електронски бројчаници се внесува:

- назив на приредувачот;
- место на казино или автомат клуб;
- сериски број;
- датум на внесување на податоците;
- број на книгата на благајна;
- назив на казино или автомат клубот;
- реден број;
- број на автомат (плочка);

- број на маса (плочка);
- состојба на бројчаниците при уплатата и исплатата, претходна, сегашна состојба и разлики;
- утврдување на резултатот со разликата на бројчаниците, уплатата и исплатата;
- вредност на влогот;
- износ во денари уплата и исплата;
- вкупно;
- рекапитулација на вкупните примени уплати и вкупно извршената исплата, добивка или загуба во денари; и
- потписи на благајник и раководител.

Член 10

Составен дел на книгата на благајна за автомат клуб во кој уплатата и исплатата на автоматите се врши со механизам преку електорнски бројчаници, е и потврда за прием на дневниот промет.

Член 11

Во книгата на благајна за обложувалница се внесува:

- назив на приредувачот;
- назив на подружница-уплатно-исплатно место и адреса;
- број и датум на решение за одобрено уплатно-исплатно место издадено од Министерството за финансии;
- број на книга на благајна;
- реден број;
- датум на промена;
- опис на промената на уплатно-исплатното место (документ);
- салдо-почена состојба од претходниот ден;
- остварен дневен промет;
- задолжување со пари за исплата на добивки;
- вкупно;
- задржан персонален данок;
- извршена исплата на талони-добивки;
- предаден дневен промет;
- салдо и

- потпис на одговорно лице.

Член 12

Составен дел на книгата на благајна за обложувалница е и евиденцијата за исплатени добивки.

Евиденцијата за исплатени добивки содржи:

- назив на приредувачот и адреса;
- назив на подружница –уплатно-исплатно место и адреса;
- број на евиденцијата на исплатени добивки;
- реден број;
- датум;
- име, презиме и адреса на физичкото лице за исплата на персонален данок на доход;
- број на талон;
- добивка;
- задржан персонален данок;
- износ на извршена исплата;
- број на каса исплати и
- потпис на одговорно лице.

Член 13

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за содржината на книгите на благајна за дневна состојба на приходите од посебните игри на среќа („Службен весник на Република Македонија” бр.39/98)

Член 14

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 12-5456/3
10 март 2014 година
Скопје

Министер за финансии,
М-р **Зоран Ставрски**, с.р.